



[Македонија](#)

[Сите статии](#)
[Образование и здравство](#)
[Правата на помалиот](#)
[Политика](#)
[Судство](#)
[Економија](#)
[Скопје](#)
[Соопштенија](#)
[Разно](#)

[Спорт](#)

[Сите статии](#)
[Фудбал](#)
[Кошарка](#)
[Ракомет](#)
[Други спортови](#)

[Свет](#)

[Сите статии](#)
[Економија](#)
[Анализи](#)
[Наука и технологија](#)
[Вести](#)

[Забава](#)

[Сите статии](#)
[Домашна](#)
[Странска](#)
[Свезди и филм](#)
[Девојки](#)

[Култура](#)

[Сите статии](#)
[Книжевност](#)
[Театар и филм](#)
[Музика](#)
[Ликовна уметност](#)
[Опера и балет](#)

[Кујна](#)

[Сите статии](#)
[Главни јадења](#)
[Прилози](#)
[Салати](#)
[Десерти](#)
[Супи](#)
[Разно](#)

[Фото](#)

[53НОВИ / 24h](#)

[Политика](#)
[Уставниот суд одлучи во корист на оштетените штедачи, го...](#)
[Вести](#)
[Во Словенија падна подружница на прногорскиот Кавачки клан...](#)

[Политика](#)
[Тимот на ИРД ја доби наградата „Никола Младенов“, Мехмети...](#)
[Политика](#)
[Дезинформациите се нов начин на војување, смета...](#)

[Фудбал](#)
[Лазаров против својата Барса, Раул со ПСЖ против Алборг](#)
[Политика](#)
[Горгиев за БТВ: Не ни го признаваат јазикот, а бараат...](#)

[Контакт](#)

[Црна хроника](#)



Реакција

ЗНМ пак ги осуди заканите од Тозија кон новинари

Повторно алармираме за непримерниот однос на директорот на Агенција за филм Горјан Тозија кон новинари, [реагира Здружението на новинари на Македонија](#).



„Колешката Сунчица Уневска Гвозденовиќ која долги години не само што промовира професионално новинарство туку е и почитувана како филмски критичар, неодамна [пријави во ЗНМ дека била предмет на закани и омаловажување од страна на директорот Тозија](#). Тој на нејзиниот профил на социјална мрежа и се заканил дека ќе ја тужи за клевета, а потоа и упатил лични дискредитации и навреди поврзани со работата на колешката Уневска.

„Смешна си ти со своето незнаење и злоба, да беше во друга држава немаше да ти дозволат да напишеш реченица, ама простотата и злобата ќе се потрудам да ја праваш пред суд... срам да ти е, излезе долна, злобна, лажливка која одработува од инает и незнаење... за жал немаш веќе време, ќе си останеш така запаметена, штета што некој ти дал право на јавен збор и простор да го злоупотребуваш!, се вели во пораката до Уневска од профилот на директорот Тозија.

Освен погрдните зборови во пораките упатени кон Уневска, Тозија во својата порака нечовечки алудира на личните, сериозни здравствени проблеми кои ги има колешката Уневска. Ова е скандалозен и низок начин на комуникација од одговорно лице на јавна установа кон новинар“, соопшти ЗНМ и најави дека за овој инцидент ќе ја извести и Владата на Македонија и ќе побара од надлежните Тозија да сноси политичка одговорност за овој однос со кој се нарушува и угледот на Агенцијата за филм, која тој ја застапува.

ЗНМ соопштива дека минатата недела добиле и пријава од колегите од дигиталната редакција Сакамдакажам.МК дека Тозија се заканува преку адвокатска канцеларија за три тужби за клевета за претходни текстови на овој медиум поврзани со работата на Агенцијата. „Потсетуваме дека лице кое има јавна функција треба да има поголем капацитет за критика, а кога се заканува со тужби кон новинарите тоа се смета како притисок и придонесува за големување на самоцензурата.

Ова е трет пат ЗНМ да го осуди заканите со тужби кон медиуми и дисквалификации на новинари од Тозија. Заканата со тужби за објавени текстови за работата на Агенцијата за филм кон 3 редакции, МКД.мк, Сакамдакажам.мк и Радио МОФ.мк ги осуди и меѓународната организација Репортери без граници.

Мандатот на Горјан Тозија како директор на Агенцијата за филм истече на 4 август, а тој на прес-конференцијата на 24 јули изјави дека од Владата побарал продолжување. Неделова истече и рокот од 60 дена што Владата го имаше да одговори на иницијативата на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) за утврдување на одговорност на Тозија поради прекршување на процедурите во постапките согласно Законот за филмска дејност. Од Владата досега нема одговор на иницијативата на ДКСК.



Сподели

Share 2 Tweet

Политика

[Уставниот суд одлучи во корист на оштетените...](#)
[Тимот на ИРД ја доби наградата „Никола Младенов...](#)
[Дезинформациите се нов начин на војување, смета...](#)
[Горгиев за БТВ: Не ни го признаваат јазикот, а...](#)
[Стоев: За Македонија имаме доследна политика,...](#)
[За Бугарија сега Македонија е приоритет за...](#)

Објавено на

30 Септември 2020 - 15:37

Поврзани содржини



[Каракачанов: Ако сакаше Јордан Камчев да бега од рекетот на Заев, Виктор Димовски никогаш немаше да дознае](#)




[Велика Серафимовска со пратеничко прашање до Заев: Според кои критериуми го избравте Горјан Тозија за координатор за Преспанскиот регион?](#)



[Од 15 мај во Турција граѓаните на 16 држави ќе можат да патуваат без ПЦР-тестови, но не и Македонија](#)



[Во Турција во тек е операција против криминалната организација Седат Пекер](#)
[Повеќе](#)



НАЈЧИТАНИ

ПРЕПОРАЧАНИ



[Путин: Писменоста дојде од македонската земја](#)



[Захарова: „Шокантно е што Западот го нарекува инцидентот...](#)



[18 лица починаа од ковид-19, регистрирани само седум случаи...](#)



[Министер за здравство на Малта: Постигнавме имунитет на...](#)



[Лукашенко наложил да се уапси и студентката која патувала...](#)

[Што се чита во комшии?](#)

1.

[Како за две недели се распадна внимателно градениот имици...](#)

2.

[Кансел културата стигна и во Босна](#)

3.

[Кафанска \(пре\)сметка](#)


4.

[Испадна во Серија Б? Епа дрикајте се 12 часа со автобус](#)

5.

[80 нешта за Боб Дилан на неговиот 80-ти роденден](#)

Извор: [off.net.mk](#)



КОЛУМНИ

[Крај на илзузите на Израел](#)

Главниот преовладувачки консензус меѓу Израелците, според кој палестинскиот национализам е поразен (и со тоа ставот дека повеќе не е потребно политичко решение за конфликтот), сега е срушен.

[повеќе](#)

[Загрозување на културното наследство](#)

[Ангел Наков](#)

[Македонија – европска депонија?](#)



evnonline.mk

СИТЕ УСЛУГИ НА ЕДНО МЕСТО



Информации

[Маркетинг](#)

[Импресум](#)

[Контакт](#)

Индекс

[Македонија](#)

[Спорт](#)

[Свет](#)

[Забава](#)

[Колумни](#)

[Коментар](#)

[Култура](#)

[Кујна](#)

Пријатели

[Off.net.mk](#)

[Synapse](#)

Контакт

Издавач: Портал ъуз ДОО

Телефони:

- 02 / 3256-696 • 02 / 3256-956
- 078 / 219-341 • 078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реemitување се можни само со посебен договор со основачот на порталот.

© 2020 [МКД.МК](#) Designed and developed by [ТРЕНДОЛЕНА](#) Hosted by [GHOST.MK](#)